

# БАРАЊЕ

## ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА

### 1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО:

Име	Презиме
Датум на раѓање	Единствен матичен број
Место и држава на раѓање	Државјанство
Националност	Пол:           Машко           Женско
Адреса на живеење	Град и држава
Е - пошта	Телефонски број за контакт

### 2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА СТРАНСКА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРИЗНАВАЊЕ

Назив на високообразовната установа	
Адреса на високообразовната установа	
Град, држава	
Web адреса на високообразовната установа	
Студиска област- насока	
Начин на студирање (на пример: редовно, вонредно, учење на далечина, заедничка диплома)	
Стегнат степен/титула/назив/звање	
Траење на студии според студиска програма (број на години)	_____ години
Датум на запишување на студии	/__/__/____
Датум на завршување на студии	/__/__/____
Датум на издавање на квалификацијата	/__/__/____
Услови за стекнување на странската високообразовна квалификација: (заокружи)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• теза, дисертација</li><li>• завршен испит</li><li>• друго _____</li></ul>	

Дали високообразовната квалификација е стекната на еден од првите 500 университети рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институт за високообразование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement- Word University Ranking: (заокружи)

- Да (во прилог доставете доказ)
- Не

### 3. ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАНИЕ

#### А. Средно образование

Назив на институцијата	Град и држава	Назив на стекнатата квалификација	Година на запишување	Година на завршување

#### В. Високо образование

Назив на високообразовната установа	Град и држава	Назив на стекнатата квалификација	Година на запишување	Година на завршување

### 4. ЦЕЛ НА ПРИЗНАВАЊЕТО НА СТРАНСКАТА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (заокружи)

- Продолжување на образование
- Вработување
- Друго \_\_\_\_\_

Под целосна морална, кривична и материјална одговорност изјавувам дека документацијата која ја поднесувам е валидна и комплетна согласно листата на потребни документи на Информативниот Центар за Еквиваленција и Признавање.

Скопје,

Потпис,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Напомена:

- Законски утврдениот рок за донесување решение за признавање и еквиваленција важи само доколку е приложена комплетна документација;
- Доколку вашето барање е непотполно, ќе бидете телефонски или по писмен пат известени за надополнување на документацијата
- Нотарски и судски заверените примероци остануваат за потребите на архивата на Министерството за образование и наука;